



НАСЛОВНА | ВЕСТИ | СПОРТ | ФИТ | МАГАЗИН | СЦЕНА | ГИК | АВТОМОБИЛИ | ФОТО | ВИДЕО | КАЈГАНА ТВ | РЕЦЕПТИ | ФОРУМ |

МАКЕДОНИЈА РЕГИОН СВЕТ БИЗНИС ХРОНИКА КУЛТУРА

МАКЕДОНИЈА

ЗНМ: Власта да престане со координирано вербално насилство против новинари

16. ЈАНУАРИ 2017 - 18:16 | МАКФАКС

Like Share 2 Tweet G+1 0

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) го осудува напливот на координирано вербално насилство на власта против новинари, кои се насочени против слободата на медиумите и правото на јавноста да се информира.

„Ваквите напади имаат за цел да ги заплашат и замолчат новинарите и да ја задушат критиката во медиумите. Со тоа власта сака да ја спречи јавноста да се информира за важни случувања во земјата. Обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ против Фондацијата отворено општество Македонија, за наводно корумпирање на новинарите, е чиста замена на тези на досегашната власт, која нема храброст да се соочи со сопствената одговорност за масовната злоупотреба за медиумите за политички цели“, се вели во реакцијата на ЗНМ.

Според нив, изјавите на директорот на Архивот на Македонија, Филип Петровски за расчистување со медиумите на Сорос, е еклатантен пример на повикување на јавен линч против неистомислениците на власта.

„Исто така, потсетувањето на овој контекст на контроверзни личности од историјата, извршители на атентати, претставува акт на повикување на насилство против новинарите. Таквите практики немаат врска со вредностите на слободните и демократски земји, туку се реликти од тоталитарните режими, кои имаат предизвикано големи страдања на човештвото“, велат од ЗНМ.

Тие ги осудија навредите на градоначалникот на Берово против новинарката Даниела Такева и ги оценуваат како недолични под секое ниво на домашно воспитување на еден градоначалник.

„Ги повикуваме претставниците на власта да престанат со навредите и повиците за насилство против новинари и ги потсетуваме дека заради тоа ќе сносат одговорност за евентуалните последици. Ако има примери на непрофесионално однесување ги повикуваме да се бара од медиумите исправка или демант, а во случај да бидат игнорирани да се обратат на професионалните организации одговорни за саморегулација во медиумите“, порачуваат од ЗНМ.

Од Здружението ги повикаа сите новинари да ги проверат нивните информации од различни извори и да не ги користат медиумите за пресметка со неистомислениците.

СЛИЧНИ



ЗНМ: Пешевски да даде оставка или да го разрешат



ЗНМ го осуди нападот врз новинарот на Телма

МАКЕДОНИЈА



Македонска каменица со низа проекти за подигнување на безбедноста на сообраќајот

Случај „Труст“: Нема притвор за Сеад Кочан и за Василие Авировиќ

Што ѝ порача претседателот Иванов на Могерини?

Заев му дава на Иванов неколку дена да се премисли, во спротивно ќе се бира претседател на Собрание